

ЗНАЧЕЊЕТО НА ОБУКАТА ЗА ПРЕЦИЗНО ОДРЕДУВАЊЕ НА БОЈАТА НА ЗАБИТЕ



Автор: Марија Китаноска
Коавтор: Цвета Ефтимова


Ментор:
Пом.Асс. Д-р Јулија Заркова

**Насмевката - централен елемент во
комуникацијата помеѓу луѓето
Блескавата насмевка е симбол на
самодоверба, задоволство и среќа**



**Идеална боја на забите = ЕСТЕТИКА
?????????**

Која е идеална боја на забите????



Одредување (изборот) на бојата на забите може да се спроведува со два методи:

- Визуелен (со голо око – клучеви за избор на боја)
- Инструментални методи - апарати (колориметри, спектрофотометри, спектрорадиометри)




ВИЗУЕЛЕН МЕТОД

НАЈЧЕСТО користен во секојдневната пракса
(главно поради ниската цена)

СУБЈЕКТИВЕН МЕТОД

НАЈВАЖНО – контрола на условите при
изборот и обуката



Фактори кои можат да влијаат на правилниот избор на боја :

- ▷ слепост за бои кај стоматолозите
- ▷ преголема самоувереност
- ▷ недоволно посветено внимание





ЦЕЛ НА ТРУДОТ






Да се утврди дали правилниот и прецизен избор на бојата на забите зависи од различниот степен на едукација, тренинг и познавања на методите кои се користат за нејзино спроведување..



МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

Во ова истражување беа вклучени 60 студенти на стоматологија при Факултетот за Медицински науки на Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип, од кои 30 студенти од IV -та и исто толку од V -та година на студии

ISHIHARA COLOR VISION ТЕСТ ЗА СЛЕПОСТ НА БОИ



<http://www.colour-blindness.com>



Две испитувани групи на студенти

I Работна група (30)

II Контролна група (30)

Работната група помина низ опсежна три неделна обука за одпределување на бојата на забите. Обуката се состоеше од три дела:

- Предавања
- Практични вежби
- Компјутерски тестирања

Испитаниците од **контролната група** не учествуваа во обуката.


1. Предавања

- основните карактеристики на бојата

HUE

CHROMA

VALUE



- оптички карактеристики на природните заби (транслуценција, флуоресценција, опалесценција и метамеризам).
- методите, условите и начинот за определување на бојата на забите.

2. Практични вежби – примена на Vita 3D master клучот.



3. Компјутерски вежби за избирање на боја преку специјален софтвер.

Toothguide trainer - Practice exams

Exercise 1 **julija** ?

▶ Lightness selection

Current tooth

Lightness ↩

Chroma


Hue




TTB Start X

Toothguide Trainer	Toothguide Training Box	Toothguide Check Box
		
Toothguide Trainer ✓	Toothguide Training Box	Toothguide Check Box

Сите испитаници на крај ги тестиравме со ToothGuideTrainer Final Exam



Результати



t-value = 8,74; df=58: p>0,05(0.0000)

ЗАКЛУЧОК

СТРУЧНАТА ОБУКА = УСПЕХ





**БЛАГОДАРАМ
НА
ВНИМАНИЕТО !!!**

